

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 30

Петок, 11 декември 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
476. Решение за именување вршител на должност - директор на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица	1	477. Решение за формирање на Комисија за недвижни и движни ствари при Општина Струмица	2

Комисија за општествени дејности:

478. Одлука за доделување на годишна награда “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” и награда за животно дело на Општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2020 година	2	479. Одлука за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за литературни творби (поезија), посветени на градот Струмица	3
---	---	---	---

476.

Врз основа на член 12 став 12 и став 13 од Законот за библиотеките („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување вршител на должност-директор на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица

1. За вршител на должноста директор на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, се именува Тања Гошева – досегашен директор на оваа установа.

2. Вршителот на должноста директор се именува сметано од 22.11.2020 година, но не подолго од 6 (шест) месеци.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр.09-6702/1 Општина Струмица
19.11.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....
477.

Врз основа на член 4 став 1 и 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 од Стаутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за формирање на Комисија за
недвижни и движни ствари при
Општина Струмица**

1. Се формира Комисија за недвижни и движни ствари при Општина Струмица во состав:

За претседател:

- Белагија Аливкинова

За заменик претседател

- Сандра Хаџи-Еленова Чалшев

За членови:

- Миле Тимов
- Ирена Георгиева

За заменици членови:

- Татјана Мицева
- Миле Ѓоргиев

2. За учество во работата, на членовите од Комисијата ќе се исплатува месечен надоместок во износ од 5.000 денари врз основа на Извештај за работата изготвен од претседателот (заменик-претседателот) и одобрен од Градоначалникот на општина Струмица.

3. Со стапувањето во сила на оваа Решение, престанува да важи Решението за формирање на Комисија за недвижни и движни ствари при Општина Струмица бр.09-9402/1 од 03.12.2019 година.

4. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-6258/1 Општина Струмица
29.10.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....
478.

Врз основа на член 10 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ број 5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ („Службен гласник на Општина Струмица“ број 19/07, 23/09, 25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на Општина Струмица на седницата одржана на 02.12.2020 година, донесе

**О д л у к а
за доделување на годишна награда
„Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“ и награда за
животно дело на Општина Струмица
„Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“ за 2020 година**

I

Годишната награда на Општина Струмица „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ за 2020 година како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на:

1. Панче Николов – за особен придонес во областа на крводарителството и хуманоста;

2. Никола Делевски – за особен придонес во областа на образование и наука;

3. Димитар Џорлев – за особен придонес во областа на образование и наука.

II

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, се доделува наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2020 година на:

Ниче Василев – за особен придонес во областа на уметноста.

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета, бронзен медал и парични средства во износ од четири просечни нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година.

Годишната награда на физички лица се состои од диплома, плакета и парични средства во износ од една просечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

Наградата на правни лица се состои од диплома, плакета и бронзен медал.

III

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Струмица”

Бр. 08-6355/6
02.12.2020 год.
Струмица

Комисија за општествени дејности
при Совет на Општина Струмица
Претседател,
Александар Ненчев с.р.

.....

479.

Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица, на ден 02.12.2020 година донесе

Одлука за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за литературни творби (поезија), посветени на градот Струмица

Член 1

Наградите се доделуваат во три категории и тоа:

Во категорија- основни училишта;
Во категорија – средни училишта;
Во категорија – возрасни творци.

Наградите во категорија основни училишта и категорија-средни училишта се диплома - материјални во книги, а наградите во категорија – возрасни творци се диплома и парични средства и тоа:

Прва награда во категорија возрасни творци 6000 денари;
Втора награда во категорија возрасни творци 4000 денари и
Трета награда во категорија возрасни творци 2000 денари.

I

Во категоријата – средни училишта

Со прва награда:

Светлана Иванова ученичка во СОУ „Јане Сандански“ Струмица.

Со втора награда:

Верица Апостолова ученичка во СОУ „Јане Сандански“ Струмица.

Со трета награда:

Панче Ангелов ученик во СОУ „Јане Сандански“ Струмица.

II

Во категоријата – возрасни творци**- Со прва награда:****Емилија Карафилоска** од Охрид.**-Со втора награда:****Марија Симоновска** од Прилеп.**-Со трета награда:****Славица Андреева** од Струмица.

Член 2

Наградите ќе се доделат во Локалната установа Библиотека „Благој Мучето“ Струмица,

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица” .

Бр. 08-6355/7

02.12.2020 год.

С т р у м и ц а

Комисија за општествени дејности
при Совет на Општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Александар Ненчев с.р.